

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 јули 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Елизабета Радеска со бр. УП2 09-153/21 од 7 јуни 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-1803/3 од 25.05.2021 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-1803/3 од 25.05.2021 година, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Елизабета Радеска до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-153/21 од 7 јуни 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-1803/3 од 25.05.2021 година, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Именуваната поднела барање до Снабдување БЕ Скопје за исклучување од системот за централно греење на стан на ул. Франклин Рузвелт бр. 34/2-11, Скопје.

Постапувајќи по барањето, Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донело Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-1803/3 од 25.05.2021 година.

Незадоволна од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваната поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 06 јули 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Копија од лична карта,
- Имотен лист бр. 21077 превземен електронски,
- Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување БЕ Скопје бр.03-1803/3 од 25.05.2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (2) точка 1), точка 2) и точка 3) од Правилата за снабдување со топлинска енергија, поединечно исклучување се врши по барање на сопственикот, кое го поднесува до снабдувачот со топлинска енергија, ако се исполнети следните услови:

- 1) системот на кој планира да се приклучи или системот за поединечно греење којшто ќе го користи ги задоволува условите за ефикасно поединечно греење во согласност со дефиницијата од член 1 точка 22) од овие правила,
- 2) системот на кој планира да се приклучи или системот за поединечно греење којшто ќе го користи, обезбедува подобри енергетски перформанси, односно е поефикасен и еколошки поприфатлив и го намалува користењето на примарна енергија во споредба со системот за централно греење на којшто е приклучен, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција, што се докажува со извештај за енергетска контрола изготвен од овластен енергетски контролор за згради и
- 3) обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за централно греење со мнозинство од вкупниот број сопственици на посебни делови на зградата согласно со Законот за домување.

Од доставената документација се увиде дека не се исполнети условите за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија согласно член 54 од Правилата за снабдување со топлинска енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-153/21
19 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски